

Финансиски извештај

Краток осврт на финансирањето

Ве информираме за неколку основни податоци за работата на Комората во 2013 год. Заклучно со 31.12.2013 год. Комората брои вкупно: 95 членови. Од кои 54 членки се активни, а 41 се пасивни членови за изминатата година. Во минатата година 5 фирми се откажале од членство. Бројот на нови членови исто така е 5 компании.

Вкупно е фактуриран износ од: 3.324.650,00 денари а во 2012 3.903.126.00 денари, од кои во 2013 се наплатени вкупно 3.211.980,00 денари, во 2012 се наплатени 3.588,580 денари.

По основ на членарина фактурирани се 751.000,00 денари во споредба со 747,400,00 денари во 2012 , додека наплатата за 2013 изнесува 634,500,00 денари, за 2012 таа изнесуваше 554.900 денари.

Не се наплатени вкупно 116.500 денари, од нив 7.500 денари се компаниите кои го откажа членството (МИС ГЛОБУС) додека 109.000 ден. се од фирми кои не платиле членарина, односно овие членови се ставени во група на пасивни членови. Дел од ненаплатен износ односно 37.500 денари е во рок за наплата.

Во вкупно фактурираниот износ делот на фактурирана членарина изнесува 19 %, а пак услугите зафаќаат 81 % од фактурираната вредност. За споредба тој однос во 2012 година беше 13% членарина и 87% услуги.

Вкупно членарина платиле 42 фирми или 84% успешност на наплата во однос на фактурираната членарина.

Комората нема неплатени финансиски обврски, односно сите трошоци кон партнери, институции и кон вработени се подмирени во целост.

Во 2014 година се очекува основните месечни потреби на комората да изнесуваат околу 85.000 денари. Врз основа на програмата се предвидува буџет од 1.845,000 денари.

Во оваа година поголем дел од средствата се очекува да бидат обезбедени од членарина, но и процентот на средства добиени од услуги да продолжи да расте што конечно во 2013 значително ќе се почувстува.

Согласно Статутот, Комората се финансира од коморска членарина, донации, подароци, надомест за услуги кои ги извршува. Висината на членарината според член 22 ја утврдува мнозинството од членови на Собранието на комората.

Според член 16 од Законот за сметководство на непрофитните организации финансиската состојба на Македонско Руската Стопанска Комора -Скопје заклучно со 31.12.2013 год е следната

Приходи на Македонска Руска Стопанска Комора		
---	--	--

Приходи од членарина		Износ
-----------------------------	--	--------------

Вкупно фактурирано		751.000.,00
Вкупно наплатено		634,500,00
Вкупно ненаплатено		116,500,00

Приходи од услуги		Износ
--------------------------	--	--------------

Организација на саеми, бизнис средби, лого, преводи, книга		2.573.650,00
ВКУПНО		2.573.650,00

ВКУПНИ ПРИХОДИ		3.324.650,00
-----------------------	--	---------------------

Расходи на Македонска Руска Стопанска Комора		
---	--	--

заклучно со 31.12.2013		Износ
------------------------	--	--------------

Расходи по Фактури		756,818,00
Расходи за личен доход и придонеси		484.188,00
Расходи за учество на саемски штандови, хотели и трансфери во Русија		1.985,139,00
ВКУПНИ РАСХОДИ		3.226,145,00

ВКУПНИ ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ		3,324,650,00
ВКУПНИ РАСХОДИ		3.226.145,00
Реална состојба на 01.01.2014		98.505,00
Претпоставена ДОБИВКА		116.500,00
Ненаплатен износ –членарини		-116.500.00

Добивката од финансиската година се пренесува во наредната година.